



Република Македонија
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
O M B U D S M A N
Republic of Macedonia

П Р А В И Л Н И К

**за изменување и дополнување на Правилникот за организација
и делокруг на работата на Стручната служба, Тимот на
Националниот превентивен механизам, Посебните одделенија
и Канцелариите на Народниот правобранител**

Скопје, 2018

Врз основа на член 43, став 2 од Законот за народниот правобранител (“Службен весник на РМ” бр. 60/2003, 114/2009, 181/2016, 189/2016 и 35/1018), Народниот правобранител, по добиена согласност од Собранието на Република Македонија, донесе:

П Р А В И Л Н И К

за изменување и дополнување на Правилникот за организација и делокруг на работата на Стручната служба, Тимот на Националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и Канцелариите на Народниот правобранител

Во Правилникот за организација и делокруг на работата на Стручната служба, Тимот на националниот превентивен механизам, Посебните одделенија и канцелариите на народниот правобранител бр. 01-805/1 од 23.06.2017 година, и бр. 01-1264/1 од 26.04.2018 година се вршат следните изменување и дополнувања:

Член 1

Во Делот IV-3 насловот Оддел за заштита на правата на децата и на лицата со посебни потреби се менува и гласи:

Оддел за заштита на правата на децата и на лицата со попреченост.

Член 2

Во членот 17 став 1 по алинејата 2 се додаваат девет нови алинеи, кои гласат:

- Мониторирање на спроведувањето на Конвенцијата за правата на лица со инвалидност на ООН (Конвенцијата) и Факултативниот протокол;
- Анализа, проучување и следење на прописите и компаративните права во врска со правата во Конвенцијата;
- Следење на меѓународната регулатива и залагање за хармонизација на националните закони и други акти;
- Поттикнување ратификација на меѓународни документи за лицата со попреченост, мониторирање на процесот, и иницирање на постапки за донесување/изменување на законски и подзаконски акти, во согласност со начелата на Конвенцијата;
- Подготвување и доставување на извештај до Меѓународниот комитет на ООН за имплементацијата и преземените мерки на државата, во контекст на правата од Конвенцијата за правата на лица со инвалидност;

- Следење на спроведувањето на Националната стратегија за деинституционализација (2018-2027), како и други релевантни јавни политики поврзани со правата на лицата со попреченост и подготвување извештаи со соодветни препораки за надлежните органи;
- Иницирање и предлагање ставови по прашања поврзани со надлежноста на Народниот правобранител како механизам за мониторинг на имплементацијата на Конвенцијата за правата на лица со инвалидност;
- Преземање мерки и активности за промоција и подигање на свеста на лицата со попреченост за правата согласно Конвенцијата;
- Комуникација и соработка со невладини организации кои работат на ова поле и со меѓународни организации.

Член 3

Во членот 17 се додава нов став (2) кој гласи:

Во работата на Одделот за заштита на правата на децата и на лицата со попреченост ќе учествуваат претставници на лицата со попреченост и на релевантни граѓански организации. За начинот на нивно ангажирање Народниот правобранител склучува Меморандум за соработка, а правата и обврските на секое поединечно лице подетално се уредуваат со договор.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добиената согласност од Собранието на Република Македонија.

НПР бр. _____
_____ 2018 година

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Иџет Мемети